

Врз основа на член 20-г од Закон за вработените во јавниот сектор (Сл. весник бр. 27/2014 и 14/2020), член 22 и 23 од Закон за работните односи (Сл. весник бр.62/05 и 267/2020), а поради зголемен обем на работа, Директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје објавува

**ЈАВЕН ОГЛАС 07/2021**  
**за вработување на неопределено време на помошно-технички персонал**  
**во ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје на работно место**

1. **ХИГИЕНИЧАР** Одделение за правни и општи работи, Сектор за општи и правни работи, шифра КДР0405А03007, (1) еден извршител,
- Опис на работно место
  - Одржување на хигиената во работните и други простории
  - Посебни услови
  - помошно - технички лица од трето ниво (А03) со најмалку ниво на квалификации I или основно образование
  - за нивото А03 без работно искуство;
  - Распоред на работно време
  - Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
  - Работни часови неделно 40 часа
  - Паричен нето износ на плата 18.525,00 денари

**НАПОМЕНА:** Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година и правичната застапеност на заедниците, се предвидува вработување на: 1 Македонец(ка).

Кандидатите доставуваат пријава која може да се превземе од веб страницата на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје. Документи кои треба да се приложат заедно со пријавата се:

- Уверение за државјанство
- Копија од Лична карта или Извод од матична книга на родени
- Лекарско уверение
- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено образование
- Потврда за работно искуство доколку се бара
- Дополнителен документ за потврда за исполнување на другиот посебен услов.

Приложените документи кон пријавата во оригинал или копија заверени на нотар.

Постапката за селекција за вработување на помошно технички персонал во јавно претпријатие се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување и проверка на приложените докази.

Секој заинтересиран кандидат кој ги исполнува горенаведените услови може да ја достави својата пријава со приложени потребни документи во седиштето на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје (Архива) или по пошта на бул. Илинден бр.104, 1000 Скопје во рок од 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот во дневен печат.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот на кандидати се врши во рок од 60 дена, од 201 до 500 кандидати од 90 дена, над 500 кандидати од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Контакт: тел: 02/3070 112 , e-mail: covecki.resursi@parkovi.com.mk

Сите доставени информации ќе се третираат како строго доверливи.

Задоцнетите и некомплетни пријави нема да бидат земени во предвид.

**Ј.П. „Паркови и зеленило“/N.P. „Parqe dhe gjelbërime“**  
**Директор / Drejtori**

**Dr. Ardijan Muça**